



Локман Љимани

Датум на раѓање:

- 19.07.1971 година Скопје, Македонија

Образование:

- СГГУ „Здравко Цветковски,, - Скопје - образовен профил - Архитектура (1986-1989)
- Факултет за градежништво и архитектура – насока Архитектура Приштина (1989-1994) – **Дипломиран инженер на Архитектура**
- **Меѓународен универзитет во Струга – Факултет за економски науки (2013) – Магистар по економски науки**

Професионално искуство:

- **Март 1995 – Јуни 1999 година** (N.T.P.,„Neondesign,,)Архитектура, Внатрешен дизајн и графика во Скопје – Македонија
Вработен како: **Проектант и реализатор**
- **Септември 1999 – Јануари 2006 година** (Sh.P.K., Neondesign,,) Архитектура, Внатрешен дизајн и графика во Приштина - Косово
Вработен како: **Проектант и реализатор**
- **Септември 2006 – Август 2018 година** (СГГУ „Здравко Цветковски,, –Скопје)
Вработен како: **Професор по градежништво и архитектура**
- **Октомври 2015 – Јануари 2016 година** ФОН – Факултет за архитектура
Вработен како: **Професор и Асистент на Архитектура (визитинг професор)**

Обуки, Лиценци и Семинари:

- **Лиценца Овластување (А)** за обработка на проектанска документација
- **Сертификат** од Биро за развој на образование: Современи методи во наставата
- **Сертификат од USAID** за интернетичка интеграција во едукативни проекти
- **Сертификат од USAID** за интеграција – Модел Школо

- Сертификат од NCDIEL и Министерство за образование - Биро за развој за Иновации и претприемачи
- Сертификат од MASSUM за интервју на албански јазик – mentor

Јазици:

- Албански јазик
- Македонски јазик
- Српски јазик
- Хрватски јазик
- Англиски јазик и
- Турски јазик

Компјутерски вештини:

Windows, MC Office(MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Autocad, Archicad, Sketchup3d, 3Dmax, Artlantis, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Лични компетенции:

Амбиции, расплетување на проблемите и со латерално мислење, вештина за брзо учење, комуникативни способности, флексибилност и креативност, одлична комуникација во сите нивоа на јазикот, детално ориентиран, способност за проектирање и реализирање, добар мислител, способност за екипно работење, способност за проблематични решенија, ефективна комуникација и меѓуиндивидуална способност, способен за прифаќање на вербални инструкции.

Цели:

Мојата визија како прв човек на оваа институција е да се стремам да се постават основните барања за градба, во зависност од намената, а предвидени со параметрите од планската документација со цел градбите да бидат изведени и проектирани со висок квалитет односно со механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита со рационално уредување и користење на просторот за подобри услови во согласност со еколошките стандарди како и за хумано живеење и работа на граѓаните. Доследно спроведување на Законот за градење, Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за инспекциски надзор.

Оттука произлегува флексибилниот карактер со кој ќе стремам Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија да го приближам до модерните трендови во областа на инспекцискиот надзор во градежништвото, ќе се карактеризира со перманентна надградба, како Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Македонија би можел да кореспондира со современите текови и напредок со цел да стане високо квалитетна институција која ќе придонесе во засилување на инспекцискиот надзор.